

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА
СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР
ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ - СКОПЈЕ



ул. Стале Попов бр.9 мезанин локал 5 Скопје пошт. фах 38, телефон: 3226-072

**Постапка со барање за прибирање понуди
со објавување оглас во хартиена форма која завршува со електронска
аукција бр.08/2013**

ЗА НАБАВКА НА СТОКИ

Набавка на производи за бифе

Скопје, октомври 2013 година

Инструкции за понудувачите

1. Предмет на договорот за јавна набавка

Предмет на договорот за јавна набавка е– **Набавка на производи за бифе**

Вид и количини: -Набавка на стоки-купување по вид и количина согласно техничката спецификација.

Подетален опис на предметот на Договорот: Набавка на производи за бифе и пијалоци и тоа: чаеви, шеќер, сокови, млеко тетрапак , минерална вода, чоколадни бонбони, бадеми,лешници, кафе ,чаши за вода , филцани за кафе и друго за потребите на АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост –Скопје , по вид и количини дадени во спецификација сукцесивно во текот на една година.

Предметот на набавката не е деллив

2. Начин на испорака на стоките

Носителот на набавката е должен предметот на договорот да го изврши на начин кој е детално даден во Задолжителните одредби на Договорот за набавка на лиценци за антивирусна заштита.

3. Разлики во цена (корекција на цени)

Не се предвидува корекција на цените, односно цените искажани во понудата на најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.

4. Рок и место на испорака на стоките

Носителот на набавката е должен стоките предмет на договорот да ги испорача во рок од 1 (еден) работен ден од приемот на писмена нарачка, до Магацинот на Набавувачот во Скопје.

5. Начин на плаќање

Набавувачот е должен на Добавувачот на стока да изврши плаќање вирмански и тоа во рок од 30 дена од приемот на фактурата (со уредно потпишана испратница потпишана од Набавувачот и овластеното лице на Добавувачот во архивата на Набавувачот.

6. Критериум за утврдување на способност на понудувачите

6.1. За да учествува во постапката за доделување на договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да достави документ за регистрирана дејност (**ДРД Образец**) како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, кој го доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот.

Во Република Македонија надлежен орган за издавање на документот за регистрирана дејност (ДРД образец) е Централниот Регистар на Република Македонија.

Понудувачот е должен да испорачува стоки со квалитет согласно македонските стандарди кои се во согласност со европските стандарди и да гарантира за квалитетот на истите.

7. Изготвување и поднесување на понудите

7.1. Изјава за сериозност на понудата

Во прилог на понудата, понудувачот доставува и потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки. Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на изјавата.

7.2. Начин на изготвување на понудата

Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја потпишува понудата.

7.3. Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:

- Пополнет образец на понуда
- Пополнет образец на изјава за сериозност на понудата
- Доказ за регистрирана дејност (ДРД)
- Парафирани и со печат заверени изјави кои се бараат со тендерската документација.
- Парафирани и со печат заверени задолжителни одредби на договор

7.4. Период на важност на понудата

Периодот на важност на понудата ќе изнесува 60 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат отфрлени како неприфатливи.

7.5. Затворање на понудата

Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на понудувачот со целосна и точна адреса.

Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот (**08-2013**)
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за отворањето на понудите.

Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема одговорност за затворање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.

7.6. Принцип на една понуда

Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поедиечно или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко лице се отфрлаат.

7.7 Краен рок за поднесување на понудите

Краен рок за поднесување на понудата е **10.10.2013 година до 12** часот. Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во натамошната евалуација.

Понудите се поднесуваат на следнава адреса:

Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост-Скопје ул. „Стале Попов,, бр.9 мезанин локал 5 Скопје

10. Критериум за доделување на договорот

Критериум за избор на најповолна понуда и доделување на договорот за јавна набавка е:

Најниска цена..... цена 100 бода

11. Електронска аукција

11.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.

11.2. Подетални информации за електронската аукција:

Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, со ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.

Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната евалуација на првичните понуди, до сите економски

оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата фаза од постапката и кои се регистрирани во ЕСЈН.

Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.

Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата, односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во понудени цени).

Предмет на електронската аукција ќе биде вкупната цена.

Минимална разлика во процесот на негативно наддавање е 5% од почетната цена која е предмет на наддавање.

Максимална разлика во процесот на негативно наддавање е 10% од почетната цена која е предмет на наддавање.

Електронската аукција ќе се одвива во еден круг со времетраење од **15 (петнаесет минути)** со можност да се изврши автоматско продолжување на времето на негативно наддавање за дополнителни 3 минути, доколку во последните три минути од аукцијата се достават нови намалени цени.

12. Известување на понудувачите

Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката. Економските оператори што учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.

13. Правна заштита

Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката предвидени со Законот за јавните набавки.

14. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка

14.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечната одлука за избор или за поништување на постапката.

14.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.

ИЗЈАВА

Изјавуваме дека со поднесување на понудата во целост ги прифаќаме условите од Огласот бр **08/2013** за **набавка на производи за бифе** и сите услови наведени во тендерската документација, врз основа на кои ја поднесуваме нашата понуда.

Скопје, _____.____ 2013 година.

Понудувач,

(потпис на одговорно лице и печат)

ИЗЈАВА

Изјавуваме дека со поднесувањето на понудата согласно Огласот бр**08/2013** за **набавка на производи за бифе** се согласуваме да сите направени трошоци за изготвувањето на понудата према тендерската документација се на товар на понудувачот.

Скопје, _____.____.2013 година.

Понудувач,

(потпис на одговорно лице и печат)

ИЗЈАВА

Изјавуваме дека со поднесувањето на понудата по Огласот бр.**08/2013** за набавка на производи за бифе во целост ги прифаќаме Задолжителните одредби на договорот кој е составен дел на тендерската документација.

Скопје, _____.____.2013 година.

Понудувач,

(потпис на одговорно лице и печат)

ИЗЈАВА

Изјавуваме дека, се согласуваме да испорачуваме стоки со квалитет согласно македонските стандарди кои се во согласност со европските стандарди и гарантираме за квалитетот на истите.

Скопје, _____.____.2013 година.

Понудувач,

(потпис на одговорно лице и печат)

Изјава за сериозност на понудата

ИЗЈАВА

Јас, долупотпишаниот _____ (име и презиме), врз основа на член 47 став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство _____ на _____ овластено _____ лице _____ на _____ понудувачот _____, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на понудата и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.

Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

Образец на понуда

Врз основа на огласот за доделување договор за јавна набавка бр.**08/2013** за набавка на производи за бифе во постапка со барање за прибирање на понуди која завршува со е-аукција и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

П О Н У Д А

Дел I – Информации за понудувачот

- I.1. Име на понудувачот: _____
- I.2. Контакт информации
- Адреса: _____
 - Телефон: _____
 - Факс: _____
 - Е-пошта: _____
 - Лице за контакт: _____
- I.3. Овластено лице: _____
- I.4. Даночен број: _____
- I.5. ЕМБС _____
- I.6. Жиро _____ сметка и депонентна банка _____

Дел II – Техничка и финансиска понуда

II.1. Согласно сме да понудиме: Набавка на производи за бифе

Техничката понуда содржи единечни цени по дадени позиции од спецификацијата, вкупна цена без и со вклучен ДДВ, за дадените апроксимативни годишни количини, тип и производител и декларации за квалитетот на стоките.

II.2. Според тоа, вкупната цена на нашата понуда во денари, вклучувајќи ги сите трошоци, попусти без ДДВ, изнесува:

(во денари со бројки и букви)

Вкупен износ на ДДВ во денари изнесува:

(во денари со бројки и букви)

Вкупна цена во денари со ДДВ изнесува:

(во денари со бројки и букви)

II.3. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот на плаќање утврден во тендерската документација.

II.4. Ги прифаќаме начинот и рокот на испорака утврдени во тендерската документација

Составен дел на понудата е спецификацијата со цени и истата треба да се пополни.

II.5. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската документација и приложените задолжителни одредби на Договор за набавка на производи за бифе.

Место и датум

Овластено лице

(потпис и печат)

